



С Л У Ж Б Е Н Г Л А С Н И К

НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка излегува по потреба	Број 2 година XI 20.03.2007 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---------------------------------------	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлука за усвојување на квартален извештај на буџетот на општина Чашка

Се прогласува Одлука за усвојување на квартален извештај на Буџетот на општина Чашка, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 26.01.2007 година.

Бр.08-168/3-1
26.01.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на ЕЛС (Сл.весник на РМ бр.61/04 и 96/04), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 26.01.2007 година донесе:

ОДЛУКА

За усвојување на Квартален извештај на Буџетот на општина Чашка

член 1

Советот на општина Чашка го усвои кварталниот извештај на Буџетот на

општина Чашка за период јануари-декември 2006 год.

член 2

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. гласник на општина Чашка.

Бр.07-168/3
26.01.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за прифаќање на Извештајот за спроведените тендери и јавни набавки за 2006 година

Се прогласува Заклучок за прифаќање на Извештајот за спроведените тендери и јавни набавки за 2006 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 26.01.2007 година.

Бр.08-168/2-1
26.01.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 16.01.2007 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прифаќање на извештајот за спроведените тендери и јавни набавки за 2006 година

1.Советот на општина Чашка го прифати Извештајот за Спроведените Тендери и Јавни набавки за 2006.

2.Извештајот за влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-168/2
26.01.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година

Се прогласува заклучокот за усвојување на програмата за работа на советот на општина Чашка за 2007 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 13.02.2007 година.

Бр.08-314/5-1
13.02.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 5/02), и член 24 став 1 точка 2 од Статутот на општина Чашка Сл.гласник на општина Чашка 1/2006, Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 13.02.2007 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година

1.Се усвојува програмата за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година.

2.Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на ојавувањето во службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-314/5
13.03.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

ПРОГРАМА

За работа на советот на општина Чашка за 2007 година

I.ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ

1.Одлуката за усвојување статутот на општина Чашка

Предлагач- комисија за статут и прописи.

2.Одлука за усвојување на деловникот за работа на општина Чашка

Предлагач-комисија за Статут и прописи.

3.Одлука за општински линиски превоз на патници во општина Чашка

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за правни работи.

4.Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Чашка за 2006 година

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за финансии и буџет.

5.Програма за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година

Предлагач-Комисија за изработка на Програмата.

Изготвувач-Одделение за правни работи.

6.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за урбанизам и комунални работи

7.Програма за изградба, одржување и реконструкција на Локални патишта и улици во општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за урбанизам и комунални работи.

8.Програма за јавно осветлување во општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за урбанизам и комунални работи.

9.Програма за одбележување на празници и манифестации во општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за образование и култура.

10.Извештај за работа на Советот на општина Чашка за 2006 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за правни работи.

11.Усвојување на извештај за работа на ЈПКД-ТОПОЛКА за 2006 година.

Предлагач и Изготвувач-Одговорно лице од претпријатието.

12.Одлука за усвојување на Завршна сметка на ЈПКД-ТОПОЛКА за 2006 година.

13.Усвојување на Програма за работа на ЈПКД-ТОПОЛКА за 2006 година.

Предлагач и Изготвувач-Одговорно лице на претпријатието.

14.Информација за работа на Комуналниот инспектор за 2006 година.

Предлагач-Изготвувач-Комуналниот инспектор на општина Чашка.

II.АПРИЛ,МАЈ И ЈУНИ

15.Одлука за доделување на Спомен плакети за 2006 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за паравни работи.

16.Програма за изработка на урбанистички планови на општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за урбанизам и комунални работи.

17.Извештај за работа на одделението за урбанизам и комунални работи во 2006 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за урбанизам и комунални работи.

III.ЈУЛИ,АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ

18.СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ

19.Информација за работа на ОУ во општината Чашка за учебната 2006/2007 година.

Предлагачи и Изготвувачи стручна служба на училиштата.

20.Усвојување на Програмите за работа на ОУ во општина Чашка.

Предлагач и Изготвувач-Стручна служба на училиштата.

21.Извештај за спроведување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2007 за период јануари-јуни 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-општинската администрација

22.Извештај за работа на ЈПКД Тополка за период јануари-јуни 2007 година

Предлагач и Изготвувач:ЈПКД Тополка

23.Извештај за работа на комуналниот инспектор на општина Чашка-за период јануари-јуни 2007 година.

Предлагач и Изготвувач:Комуналниот инспектор.

24.Извештај за работа на Комуналниот инспектор на општина Чашка-за период јануари-јуни 2007 година.

Предлагач-Изготвувач:Комуналниот инспектор.

25.предлог-Програма за зимско одржување на улици и патишта за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувачи-Општинската администрација

IV.ОКТОМВРИ,НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ

26.Одлука за ребаланс на Буџетот на општина Чашка за 2007 година

Предлагач-Градоначалникот
Изготвувач-Одделение за финансии и буџет.

27.Предлог буџет на општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот.
Изготвувач-Одделение за финансии и буџет.

28.Одлука за извршување на Буџетот на општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Градоначалникот.

Изготвувач-Одделение за финансии и буџет.

29.Решение за формирање на Комисија за изработка на програма за работа на Советот за 2007 година.

Предлагач-Претседател на Советот.

30.Извештај за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година.

Предлагач-Претседателот на Советот. Изготвувач-Одделение за правни работи.

31.Извештај за исправноста на водата за пиење во нас.Чашка за 2007 година.

Предлагач и Изготвувач-Одговорно лице од претпријатието.

32.Предлог Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и личности за 2008 година.

Предлагач-Одборот за општествени дејности општинската администрација.

33.Програма за работа на ЈПКД Тополка за 2008 година.

Предлагач и Изготвувач-ЈПКД Тополка. Во текот на годината оваа Програма може да претрпи измена во зависност од потребите на Советот на општина Чашка од донесување на нови акти.

Бр.07-314/2
13.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Закон за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучок за усвојување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности на општина Чашка за 2007 година

Се Прогласува Заклучок за усвојување на Програмата за одбележување на годишнини назначајни настани и истакнати личности на општина Чашка за 2007 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 13.02.2007 година.

Бр.08-314/2-1
13.02.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа начлен 22 став 1 точка 5 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Советот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За Усвојување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности на општина Чашка за 2007 година

1.Се Усвојува Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2007 година.

2.Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во службен Гласник на општина Чашка.

Бр.07-314/3
13.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на Член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02 и член 14 став 1 точка 5 од Статутот на општина Чашка (Сл. Гласник на општина Чашка бр. 2/06), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 13.02.2007 година донесе:

ПРОГРАМА

За одбележување годишни на значајни настани и истакнати личности за 2007 година

Поаѓаеќи од историските традиции, културни збиднувања во државата, посебно во општина Чашка, Советот на општина Чашка во 2007 година ќе биде вклучена, а во одредени случаи ќе биде и носител на одбележувањето на следните датуми:

21 февруари

Годишнина од масакарот на борците од Првата македонско косовска бригада од страна на бугарската фашистичка

војска кај месноста Камила во близина на с.Извор.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво

Носител:ОО на СЗБ од НОВ и општина Чашка.

22 февруари

Одбележување на 63 годишнината од Февруарскиот поход.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ.

21 Април

Годишнината од формирањето на ВПО Димитар Влахов во месноста Пешкова глава на планината Лисец.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ

28 Април

Патронен празник на училиштето Тодор Јанев од нас.Чашка.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ООУ Тодор Јанев-Чашка

9 Мај

Ден на победата над фашизмот.

Општината Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носите:ОО на СЗБ од НОВ

20 Мај

Патронен празник на училиштето Петре Поп Арсов од Богомила.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ООУ Петре Поп Арсов-Богомила.

24 Мај

Ден на македонските просветители Кирил и Методиј

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ООУ Петре Поп Арсов-Богомила

5 Јуни

Светски ден на Екологијата.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

2 Август

103 годишнина од Илинденското востание.

Пригодно чествување на празникот.

Носител:Градоначалникот, Советот на општина Чашка.

2 Август

62 годишнина од II заседание на АСНОМ

Пригодно чествување на празникот во Меморијалниот музеј на АСНОМ во село Горно Врановци.

Носител: Републичкиот одбор за одбележување на годишнина од АСНОМ; Собрание на РМ, Градоначалникот и Советот на општина Чашка.

6 Август

Годишнина од загинавањето на Трајко Петкановски.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ и Месната заедница од село Бистрица.

21 Август

Општински празник на општина Чашка
Пригодна програма, свечена седница на Советот на општина Чашка, доделување на општински награди и признанија.

Носител:Градоначалникот и Советот на општина Чашка.

23 Август

Одбележување на 65 годишнината од загинавањето на Васил Антевски Дрен.

Општината Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ и железничка станица Велес.

25 Август

Годишнина од дејствувањето и работата на Органите на ОЗНА во село Мелница.

Општината ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ и месното население од село Мелница.

2 Септември

Годишнина од формирањето на Осмата македонска народноослободителна ударна бригада во село Отиштино.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ.

2 Септември

Годишнина од загинавањето на Коле Неделковски од село Војница.

Општината Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ

7 Септември

Годишнина од формирањето на 42-та девизија на НОБ во село Лисиче.

Општината Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОБ.

8 Септември

Ден на самостојноста на Република Македонија.

Организирање на свечено одбележување.

Носител:Градоначалникот и Советот на Општина Чашка.

12 Септември

Годишнина од формирањето на 12-та македонско ударна бригада и нападот во село Војница од страна на партизанскиот одред Димитар Влахов.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОБ и МЗ од село Војница.

11 Октомври

Ден на востанието на Македонскиот народ.

Пригодно обраќање по повод празникот.

Носител:Градоначалникот, Советот на Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОБ

17 Октомври

64 годишнина од масакрот на членовите на Тајниот Комитет од Азот во месноста Сеченица-Богомила.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОБ и МЗ од село Богомила.

24 Октомври

Годишнина од масакрот на членовите на Војниот Комитет и месното население од с.Долно Јаболчиште.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОБ и Општина Чашка.

28 Октомври

Годишнина од загинавањето на Тодор Јанев и Благој Јосмов

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ

30 Ноември

Годишнина од загинавањето на Благој Горев-Комесар на партизанскиот одред Димитар Валхов во близина на Ново село.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ.

6 Декември

Годишнина од загинавањето на Мицко Козар-Командант на Партизанскиот одред Димитар Валхов и Невена Георгиева Дуња, борец на одредот.

Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе бидат организирани на општинско ниво.

Носител:ОО на СЗБ од НОВ.

Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и личности за 2007 година ги содржи одбележувањата на настани и личности значајни за историјата на општина Чашка и Република Македонија.

Во позициите во кои како носител се јавува Советот на општината, ќе се превземат сите потребни активности за одбележувањето, а во позициите каде е носител друга институција Советот на општината ќе се приклучи во одбележувањето на настанот.

Оваа Програма стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Чашка.

Бр.07-314/2
13.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Одлука за
Буџетски календар на општина
Чашка за 2007 година

Се прогласува Одлука за Буџетски календар на општина Чашка за 2007 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2007 година.

Бр.08-379/3-1
27.02.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), а во согласност со член 27 точка 4 и 5 алинеја 1,2,3 од Законот за финансирање на Единиците на Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.61/04), Советот на општина Чашка на сеницата одржана на ден 27.02. 2007 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За буџетски календар

чл.1

Со оваа Одлука се утврдува Буџетскиот календар на општина Чашка.

чл.2

Градоначалникот до општинските буџетски корисници главните насоки за изготвување на финансиските планови ги доставува во рок од 20 дена од приемот на буџетскиот циркулар доставен од Министерството за финансии а најкасно до 20 Октомври во годината за наредната година за наредната година.

чл. 3

Општинските буџетски корисници (единки корисници) своите финансви планови до Градоначалникот ги доставуваат по 20 дена по приемот на насоките за финансви планови од Градоначалникот а најкасно до 10 Ноември.

чл.4

Градоначалникот го доставува предлогот на буџетот до Советот на Општината по изготвувањето на истиот а најкасно до 05 Декември.

чл.5

Советот на Општината го донесува Буџетот започнуваќи од 12 Декември а најкасно до 31 Декември во тековната година.

чл.6

Ребаланс на буџетот на општината се донесува во постапка според која се донесува буџетот на општината.

чл.7

Одлуката влегува во сила осум дена од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-379/3
27.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК
За прогласување на Заклучок за
прифаќање на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови за населените места во општина Чашка за 2006 година

Се прогласува Заклучок за прифаќањена Извештајот за реализација на Програмата за изработка на Урбанистички планови за населените места во општина Чашка за 2006 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2007 година.

Бр.08-379/5-1
27.02.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 27.02.2007 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прифаќање на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на Урбанистички планови за населените места во општина Чашка

1. Советот на општина Чашка го прифати Извештајот за Реализација на Програмата за Изработка на Урбанистички планови за населените места во општина Чашка.

2. Извештајот влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-379/5
27.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучок за усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на населените места во општина Чашка за 2007 година

Се прогласува Заклучок за усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на населените места во општина Чашка за 2007 година, што Советот на општина Чашка го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2007 година.

Бр.08-379/7-1
27.02.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 27.02.2007 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За Усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на населените места во општина Чашка за 2007 година

1. Се усвојува Програмата за изработка на урбанистички планови на населените места во општина Чашка за 2007 година.

2. Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-379/7
27.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

**За прогласување на
ОДЛУКА
За измена и дополнување на
Одлуката за Комунален ред на
општина Чашка**

Се прогласува Одлука за измена и дополнување на Одлуката за Комунален ред на општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата одржана на ден 27.02.2007 година.

Бр.08-379/8-1
27.02.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 22 став 1точка 4 од законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02)а врз основа на член 7 од Законот за комунални дејности (Сл. Весник на РМ бр.45/97), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 27.02.2007 година донесе:

О Д Л У К А
За измена и дополнување на
Одлуката за Комунален ред на
општина Чашка

чл.1

Во членот 3 став 1 по точка 17, се додава нова точка 18 која гласи“ Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина во населени места “

чл.2

По членот 59, се додава нов член 59-а кој гласи:

Под јавни и сообраќајни површини се подразбираат:

-улицы, тротоари, плоштади, пазари, детски игралишта, кејови, велосипедски патеки, мостови, подвозници, надвозници, паркови, улични тревници;

-железнички, автобуски и такси станици, паркиралишта, гробишта, спортско-рекреативни терени (фудбалски, ракометни, одбојкарски и кошаркарски игралишта), брегови на вештачки езера, брегови на реки и нивните корита, проточни и суви канали, просторот околу локални и регионални патишта.

чл.3

Во членот 60 став 1 по алинејата 7, се додава алинеја 8 која гласи:

“ Прекопување без одобрение од надлежен орган и не враќање на површината во првобитната состојба “

чл. 4

Во членот 74, по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

-Се забранува чување и складирање на отпад од животинско потекло, палење и складирање на комунален цврст и технолошки отпад во дворните површини од Населба Чашка.

чл.5

Во членот 87 став 1 , по зборовите “ зимско одржување “ се додаваат зборовите “ информативни табли, патокази “ .

чл.6

Во членот 89 став 1, алинеја 3 сврзникот “ и “ се брише, а по алинеја 4 се додаваат алинеја 5 и 6 кои гласат:

-оштетување на информативните табли и

-општетување на патоказите.

чл.7

По членот 113 се додава нов член 113-А кој гласи:

Сопствениците и корисниците на патнички и товарни моторни возила должни се да го користат јавниот простор за паркирање кој го има определено надлежниот орган на општина Чашка-Одделение за урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита на животната средина.

чл.8

Во член 119, по зборовите “ мерни инструменти “ се додаваат зборовите “ клупи за седење, канти за отпадоци “ .

чл.9

По член 149, се додава ново поглавје 18 кое гласи:

“ 18. Отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина во населените места “ и нови членови 149-а, 149-б, 149-в, 149-г и 149-д кои гласат:

чл.149-а

Под отстранување и чување на ситна и крупна стока и живина во населени места се подразбира, чување на ситна и крупна стока и живина на територијата од општина Чашка на начин , услови и места предвидени со оваа одлука.

чл.149-б

Во централниот дел и на границата од централниот дел на анселбата Чашка кој претставува и административен центарна општината Чашка се забранува чување на ситна и крупна стока и живина.

Под централен дел од ставот 1 од овој член се подразбира просторот кој е опфатен со следните граници: од јужна страна дел од ул. “Илинденска” (од

галеријата (тунелот) под железничката пруга до вкрстувањето со ул. "Тодор Јанев"), од задната страна дел од ул. "Тодор Јанев", (од вкрстувањето со ул. "Илинденска" до улицата која ги поврзува ул. "Тодор Јанев" и улица "8-ми Септември"), од северна страна улицата која ги поврзува улиците "Тодор Јанев" и "8-ми Септември" во должина со оградата на училишниот двор и од источна страна улицата која претставува почеток и ги поврзува улиците "8-ми Септември" "Гоце Делчев" и "Коле Неделковски" преку преминот за железничката станица до галеријата (тунелот) под железничката пруга.

Во останатиот дел од населбата Чашка што не е опфатен со ставовите 1 и 2 од овој член , може да се чува ограничен број на стока и тоа :до 3(три) грла ситен (од кои не повеќе од 2 грла свињи), до 2 (две) грла крупен и до 20 (двесет) грла живина.

Објектите во кои се чува ограничен број на ситна и крупна стока и живина треба да бидат изградени и прилагодени така што би се оневозможило ширење на непријатна миризба, со тоа што истите треба редовно да се чистат и отпадот кој произлегува се изнесува на локации надвор од населените места.

Се забранува објектите во кои се чува ситна и крупна стока и живина да бидат приклучени во јавната канализациона мрежа, без да бидат поставени таложници со двојна решетка, која ќе го запира цврстиот отпад да навлегува во канализационата мрежа.

Се забранува изградба и пуштање во употреба на фарма или објекти за чување на ситна и крупна стока и живина на растојание помало од 1.000 метри од последниот индивидуален или колективен објект од Населба Чашка.

Под фарми и објекти од претходниот став се подразбираат објектите во кои се чува број на ситна и крупна стока и живина кој го надминува ограничениот број на стока определен со став 3 на овој член.

чл.149-в

Во населените места Богомила, Извор, Јасеново, Мелница, горно Враповци и Лисиче, може да се чува

ограничен број на стока и тоа: до 5 (пет) грла ситен (од кои не повеќе од 3 грла свињи), 3 (три) грла крупен и до 20 (дваесет) грла живина.

Објектите во кои се чуваат ограничен број на ситна и крупна стока и живина треба да бидат изградени и прилагодени така што би се оневозможило ширење на непријатна миризба, со тоа што истите треба редовно да се чистат и отпадот кој произлегува се изнесува на локации надвор од населените места.

Се забранува објектите во кои се чува ситна и крупна стока и живина треба да бидат приклучени во јавната канализациона мрежа, без да бидат поставени таложници со двојна решетка, која ќе го запира цврстиот отпад да навлегува во канализационата мрежа.

Се забранува изградба и пуштање во употреба на фарми или објекти за чување на ситна стока и живина на растојание помало од 500 метри од последниот индивидуален или колективен објект од населените места опфатени со став 1 од овој член.

Под фарми и објекти од претходниот став се подразбираат објектите во кои се чува број на ситна и крупна стока и живина кој го надминува ограничениот број на стока определен со став 1 од овој член.

чл.149-г

Во населените места на општина Чашка кои не се опфатени во членовите 149-б и 149-в, може да се чува ограничен број на стока и тоа: до 10 (десет) грла ситен (од кои не повеќе од 5 грла свињи), до 10 (десет) грла крупен и до 20 (дваесет) грла живина.

Објектите во кои се чува ограничен број на ситна и крупна стока и живина треба да бидат изградени и прилагодени така што би се оневозможило ширење на непријатна миризба, со тоа што истите треба редовно да се чистат и отпадот кој произлегува се изнесува на локации надвор од населените места.

Се забранува објектите во кои се чува ситна стока и крупна стока и живина да бидат приклучени во јавната канализациона мрежа, без да бидат поставени таложници со двојна решетка, која ќе го запира цврстиот отпад да навлегува во канализационата мрежа.

Се забранува изградба и пуштање во употреба на фарми или објекти за чување на ситна и крупна стока и живина на растојание помало од 200 метри од последниот индивидуален или колективен објект од населените места опфатени со став 1 од овој член.

Под фарми и објекти од претходниот став се подразбираат објектите во кои се чува број на ситна и крупна стока и живина кој го надминуваат ограничениот број на стока определен со став 1 од овој член.

чл.149-д

Се забранува стационирање, задржување и поминување на стада кози и крави низ населените места од општина Чашка.

чл.150

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-379/8
27.02.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка Зосд законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на завршната сметка на Буџетот на општина Чашка за 2006 година

Се прогласува завршната сметка на Буџетот на општина Чашка за 2006 година, што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата одржана на ден 13.03.2007 година.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002) и член 28 став 1 од Статутот на ЕЛС ЧАШКА ("Службен гласник на ЕЛС ЧАШКА бр.1/06), Советот на ЕЛС ЧАШКА на седницата одржана на ден 13.02. 2007 година, донесе

**ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА ЕЛС ЧАШКА
ЗА 2006 ГОДИНА**

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа за 2006 година се состои од:

Планирани	Реализирани
-----------	-------------

-Вкупно приходи 25.149.778 денари 27.143.258 денари

Даночни приходи	4.665.000 денари	3.244.049 денари
Неданочни приходи	50.000 денари	43.659 денари
Капитални приходи	96.500 денари	96.500 денари
Трансфери	15.031.308 денари	16.036.246 денари
Наменски дотации	4.412.420 денари	4.465.332 денари
Приходи од самофинансирачки активности	310.000 денари	116.946 денари
Донации	584.550 денари	584.550 денари
Пренесено салдо од 2005 година		2.555.976 денари

-Вкупно расходи 25.149.778 денари 23.051.276 денари

Утврдени намени	25.081.775 денари	22.991.276 денари
Резерви	68.003 денари	60.000 денари

-Салдо на 31-12-2006 4.091.982 денари

Член 2

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од **3.959.673 денари** се пренесува како приход на основниот буџет на ЕЛС ЧАШКА за 2007 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на наменски дотации во износ од **119.829** денари се пренесува како приход на буџетот на наменски дотации на ЕЛС ЧАШКА за 2007 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од **12.480** денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на ЕЛС ЧАШКА за 2007 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од **0** денари се пренесува како приход на буџетот на донации на ЕЛС ЧАШКА за 2007 година.

Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа ЧАШКА за 2006 година и тоа:

Член 4

Во Посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа ЧАШКА за 2006 година се прикажуваат расходите по програми, подпрограми, по сметки и ставки.

Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на единицата на локалната самоуправа ЧАШКА за 2006 година се објавува во Службениот гласник на единицата на локалната самоуправа ЧАШКА.

**СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА НА
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА
ЧАШКА**

**Претседател,
Бошко Димовски
с.р.**

Бр. ____ . _____
____.____ 2007 година

ЗАВРШНА СМЕТКА 2006 ГОДИНА

Важна напомена: Ве молиме податоците во апликацијата да ги внесувате само во празните полиња во кои треба да се внесе износот на приходите или расходите на ниво на ставка, додека во полињата каде што има 0 Ве молиме да не правите никакви измени.

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- БУЏЕТ НА ОПШТИНА	Основен буџет		Наменски дотации		Самофинансирани активности		Донации		Кредити		Вкупно	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ВИШОК НА ПРИХОДИ		3.959.673		-4.225.674		-91.986		-584.550		0		-942.537
7 ВКУПНИ ПРИХОДИ	19.842.808	21.976.430	4.412.420	4.465.332	310.000	116.946	584.550	584.550	0	0	25.149.778	27.143.258
71 Даночни приходи	4.665.000	3.244.049	0	0	0	0	0	0	0	0	4.665.000	3.244.049
711 Данок од доход, добивка и капитални добивки	240.000	178.522									240.000	178.522
712 Придonesи од плати за социјални фондови											0	0
713 Даночи на имот	2.315.000	2.325.691									2.315.000	2.325.691
714 Домашни даночи на стоки и услуги											0	0
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)											0	0
716 Други даночи											0	0
717 Даночи на специфични услуги	2.110.000	736.511									2.110.000	736.511
718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност		3.325									0	3.325
719 Данок на финансиски трансакции											0	0
72 Неданочни приходи	50.000	43.659	0	0	260.000	116.946	0	0	0	0	310.000	160.605
721 Претприемачки приход и приход од имот											0	0
722 Такси и надоместоци	50.000	4.450									50.000	4.450
723 Административни такси и надоместоци		7.500			260.000	116.946					260.000	124.446
724 Други Владини услуги											0	0
725 Други неданочни приходи		31.709									0	31.709
73 Капитални приходи	96.500	96.500	0	0	50.000	0	0	0	0	0	146.500	96.500
731 Продажба на капитални средства	96.500	96.500			50.000						146.500	96.500
732 Продажба на стоки											0	0
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања											0	0
734 Капитални трансфери од невладини извори											0	0
74 Трансфери и донации	15.031.308	18.592.222	4.412.420	4.465.332	0	0	584.550	584.550	0	0	20.028.278	23.642.104
741 Трансфери од други нивоа на власт	15.031.308	18.592.222	4.412.420	4.465.332							19.443.728	23.057.554
742 Донации од странство							584.550	584.550			584.550	584.550
743 Капитални донации											0	0
75 Домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751 Краткорочни позајмици во земјата											0	0
752 Благajнички записи											0	0
753 Долгорочни обврзници											0	0
754 Домашно задолжување											0	0
76 Задолжување во странство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761 Меѓународни развојни агенции											0	0
762 Странски влади											0	0
769 Други задолжувања во странство											0	0
77 Продажба на хартии од вредност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771 Продажба на хартии од вредност											0	0
78 Приходи од отплата на заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781 Приходи од наплатени дадени заеми											0	0
79 Разлика на приходите и трошоците	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791 Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците											0	0

ЗАВРШНА СМЕТКА 2006 ГОДИНА

ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА- БУЏЕТ НА ОПШТИНА	Основен буџет		Наменски дотации		Самофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4 ВКУПНИ РАСХОДИ	19.842.808	18.016.757	8.824.840	8.691.006	620.000	208.932	1.169.100	1.169.100	0	0	30.456.748	28.085.795
40 Плати наемнини и надоместоци	5.977.497	5.420.548	0	0	0	0	0	0	0	0	5.977.497	5.420.548
401 Основни плати и надоместоци	4.339.527	3.985.928									4.339.527	3.985.928
402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачите	1.628.100	1.426.912									1.628.100	1.426.912
403 Останати придонеси од плата	9.870	7.708									9.870	7.708
41 Резерви и недефинирани расходи	68.003	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	68.003	60.000
411 Финансирање на нови програми и потпрограми											0	0
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)											0	0
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	68.003	60.000									68.003	60.000
42 Стоки и услуги	6.861.914	6.092.784	4.412.420	4.345.503	310.000	104.466	0	0	0	0	11.584.334	10.542.753
420 Патни и дневни расходи	240.000	143.130									240.000	143.130
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.046.000	2.016.483	1.406.905	1.406.905	10.000						3.462.905	3.423.388
423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.070.000	1.008.614	97.227	97.227	200.000	104.466					1.367.227	1.210.307
424 Поправки и тековно одржување	2.630.914	2.144.811	219.242	177.603	50.000						2.900.156	2.322.414
425 Договорни услуги	685.000	626.580	2.289.046	2.263.769	30.000						3.004.046	2.890.349
426 Други тековни расходи	190.000	153.166	400.000	399.999	20.000						610.000	553.165
43 Тековни трансфери до вонбуџетските фондови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431 Трансфери до фондот за ПИОМ											0	0
432 Трансфери до Агенцијата за вработување											0	0
433 Трансфери до Фондот за здравство											0	0
44 Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441 Дотации од ДДВ											0	0
442 Наменски дотации											0	0
443 Блок дотации											0	0
444 Дотации за делегирани по одделни надлежности											0	0
45 Каматни плаќања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори											0	0
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори											0	0
453 Каматни плаќања кон други нивоа на власт											0	0
46 Субвенции и трансфери	2.207.000	2.029.217	0	0	0	0	0	0	0	0	2.207.000	2.029.217
461 Субвенции за јавни претпријатија											0	0
462 Субвенции за приватни претпријатија											0	0
463 Трансфери до невладини организации	350.000	220.710									350.000	220.710
464 Разни трансфери	1.857.000	1.808.507									1.857.000	1.808.507
47 Социјални бенефиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471 Социјални надоместоци											0	0
472 Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд											0	0
473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување											0	0
474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување											0	0
48 Капитални расходи	4.728.394	4.414.208	0	0	0	0	584.550	584.550	0	0	5.312.944	4.998.758
480 Резерви за капитални расходи											0	0
481 Градежни објекти	1.570.000	1.490.904									1.570.000	1.490.904
482 Други градежни објекти	2.109.394	1.879.173					584.550	584.550			2.693.944	2.463.723
483 Купување мебел, опрема, возила и машини	1.049.000	1.044.131									1.049.000	1.044.131
484 Стратешки стоки и други резерви											0	0
485 Други нефинансиски средства											0	0
486 Финансиски средства											0	0
487 Капитални трансфери до вонбуџетски фондови											0	0
488 Капитални дотации до ЕЛС											0	0
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации											0	0
49 Отплата на главнина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори											0	0
492 Отплата на главнина до домашни институции											0	0
493 Отплата на главнина до други нивоа на власт											0	0

Бр.08-568/5-1
13.03.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 50 ста 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлука за усвојување на Урбанистичка документација за населено место Мелница како Урбанистичка документација за село Мелница

Се прогласува Одлука за Усвојување на урбанистичка документација за населено место мелница како Урбанистичка документација за село Мелница, што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата одржана на ден 13.03.2007 година.

Бр.08-568/3-1
13.03.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), а во согласност со член 26 точка 6 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.51/05), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 13.03.2007 година донесе:

ОДЛУКА

За донесување на Урбанистичка документација за населено место Мелница

чл.1

Со оваа Одлука се донесува Урбанистичка документација за населено место Мелница -2000-2010-61,90 Ха, Општина Чашка.

чл.2

Изработувач на Урбанистичка документација за населено место Мелница е Агенцијата за планирање на просторот од Скопје.

чл.3

Урбанистичката документација сдржи:

1.Текстуален дел

-Документациона основа (Вовед, Положбан а населеното место во опкружување, Природни карактеристики, Демографски карактеристики Општо-стопанска развиеност, состојба со создадени-изградени вредности и Биланс на површините на постојната изграденост)

-План на просторниот развој (Вовед, Насоки на просторен развој од плановите од повисоко ниво, планирање на потребите за просторен развој и Биланс на површините, Одредби за спроведување)

2.Градфички прилози

-План на поширокиот реон Р=1:50000
-План на атар на населено место Р=1:2500
-Приказ на постојната состојба Р=1:2500
-Синтезен план Р=1:2500
-План на улична мрежа Р=1:2500
-План на системот за водоснабдување
План на фекална канализација Р=1:2500
План на електроен. Систем Р=1:2500

чл.4

Министерството за транспорт и врски, со дописот бр.19-697 од 20.02.2007 година, даде согласност на предлог-Урбанистичката документација за населено место Мелница – 2000-2010-61,90 Ха, општина Чашка.

чл.5

Еден примерок од Урбанистичката документација е доставен до Министерството за транспорт и врски.

чл.6

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-568/3
13.03.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл.

Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за примена на Урбанистичка документација за населено место како Урбанистички план за село Мелница

Се прогласува Одлука за примена на Урбанистичката документација за населено место Мелница како Урбанистички план за село Мелница, што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата одржана на ден 13.03.2007 година.

Бр.08-568/4-1
13.03.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), а во согласност со член 26 точка 6 и член 78 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 51/05), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 27.12.2006 година донесе:

О Д Л У К А

За примена на Урбанистичката документација на населено место Мелница како урбанистички план за село Мелница

чл.1

Со оваа Одлука-Урбанистичката документација за населено место Мелница ќе се применува како Урбанистички план за село Мелница.

чл.2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-568/4
13.03.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на општина Чашка донесе:

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлука за одобрување на финансиски средства

Се прогласува Одлука за одобрување на финансиски средства што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата одржана на ден 13.03.2007 година.

Бр.08-568/2-1
13.03.2007 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Стојан Маневски с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), Советот на општина Чашка на седницата одржана на ден 13.03.2007 година доенсе:

О Д Л У К А

За одобрување на финансиски средства

чл.1

Со оваа Одлука Советот на општина Чашка го одобри барањето на фудбалските клубови од општината и на истите им се одобруваат финансиски средства во износ од:

На ФК Велестабак од Чашка 40.000,00 денари.

На ФК Башкими од Г.Јаболчиште 40.000,00 денари.

На ФК Бабуна од Мартолци 150.000,00 денари со тоа што **100.000,00 денари** ќе бидат префрлени за пролетниот дел од првенството а доколку клубот остане во лигата во која што се натпреварува, за есенскиот дел да му бидат префрлени уште **50.000,00 денари.**

чл.2

Средствата за реализација на оваа Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2007 година, Програма А, ставката 463, подставката 463110.

чл.3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Чашка.

Бр.07-568/2
13.03.2007 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Бошко Димовски с.р.

СОДРЖИНА

1.**Заклучок** за прогласување на Одлука за усвојување на квартален Извештај на буџетот на општина Чашка.

2.**Одлука** за усвојување на Квартален Извештај на Буџетот на општина Чашка.

3.**Заклучок** за прогласување на Заклучокот за прифаќање на Извештајот за спроведените тендери и јавни набавки за 2006 година.

4.**Заклучок** за прифаќање Извештајот за спроведените тендери и јавни набавки за 2006 година.

5.**Заклучок** за прогласување на Заклучок за усвојување на програмата за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година.

6.**Заклучок** за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година.

7.**Програма** за работа на Советот на општина Чашка за 2007 година.

8.**Заклучок** за Прогласување на Заклучок за усвојување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и личности на општина Чашка за 2007 година.

9.**Заклучок** за Усвојување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и личности на општина Чашка за 2007 година.

10.**Програма** за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2007 година.

11.**Заклучок** за прогласување на одлука за Буџетски календар на општина Чашка за 2007 година.

12.**Одлука** за буџетски календар.

13.**Заклучок** за прогласување на Заклучок за прифаќање на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови за населените места во општина Чашка за 2006 година.

14.**Заклучок** за прифаќање на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови за населените места во општина Чашка.

15.**Заклучок** за прогласување на Заклучок за усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на населените места во општината Чашка за 2007 година.

16.**Заклучок** за усвојување на Програмата за изработка на Урбанистички планови на населените места во општината Чашка за 2007 година.

17.**Заклучок** за прогласување на Одлука за измена и дополнување на Одлуката за Комунален ред на општина Чашка.

18.**Одлука** за измена и дополнување на **Одлуката** за комунален ред на општина Чашка.

19.**Заклучок** за прогласување на завршната сметка на Буџетот на општина Чашка за 2006 година.

20.**Заклучок** за прогласување на Одлука за усвојување на Урбанистичка документација за населено место Мелница како урбанистичка документација за село Мелница.

21.**Одлука** за донесување на урбанистичка докуменатција за населено место Мелница.

22.**Заклучок** за прогласување на Одлука за примена на урбанистичка документација за населено место како урбанистички план за село Мелница.

23.**Одлука** за Примена на урбанистичка докуменатција на населено место Мелница како урбанистички план за село Мелница.

24.**Заклучок** за прогласување на Одлука за одобрување на финансиски средства.

25.**Одлука** за одобрување на финансиски средства.

Издавач: Општина Чашка
043/241-400

Печати: Северофф Велес
Уредник: Мирова Бојанка